



Друштво за спортски дејности
ФУДБАЛСКИ КЛУБ ВАРДАР АД

Бр. 03-158
17.04. 2025 год.
СКОПЈЕ

АД ФК ВАРДАР

Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2024 година и
Извештај на независните ревизори

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	i-ii
Финансиски преглед од страна на раководството	3
Извештај за сеопфатна добивка	4
Извештај за финансиска состојба	5-6
Извештај за промените во сопственичка главнина	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9-28

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До Акционерите и раководството на АД ФК ВАРДАР

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 1 до 32) на АД ФК ВАРДАР (во понатамошниот текст "Друштвото"), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2024 година, Извештај за сџопфатна добивка што тогаш завршува, Извештај за промените во сопственичката главнина, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија кои се применуваат во Р.Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанат како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки што се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сџвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основ за мислење со резерва

- Како што е наведено во Белешка 33 од финансиските извештаи, Друштвото има обелоденето тековни обврски и кредити во вкупен износ од 170,781 илјади денари. Сепак, со нашите ревизорски постапки беше утврдено дека Друштвото не извршило соодветна класификација на овие обврски согласно одредбите на Меѓународниот сметководствен стандард 1 – Презентирање на финансиски извештаи. Ова може да влијае врз правилното претставување на ликвидносната позиција и финансиската стабилност на Друштвото.
- Како што е наведено во Белешка 41 од финансиските извештаи, Друштвото има обелоденето останати тековни обврски вкупен износ од 75,134 илјади денари. Со нашите ревизорски постапки беше утврдено дека Друштвото не извршило соодветна класификација на овие обврски согласно одредбите на Меѓународниот сметководствен стандард 1 – Презентирање на финансиски извештаи. Ова може да влијае врз правилното претставување на ликвидносната позиција и финансиската стабилност на Друштвото.

Мислење со резерва

Освен за можните ефекти од прашањето наведено во пасусот „основ за мислење со резерва“, финансиските извештаи на АД ФК ВАРДАР Скопје во сите материјално значајни аспекти ја прикажуваат објективно, финансиската успешност од работењето на друштвото, финансиската состојба и движењето на паричните текови за годината што завршува на 31.12.2024 година, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Обрнување на внимание

- Како што е наведено во белешка 2.9. кон финансиските извештаи за годината која што завршува на 31 декември 2024 година, Тековните обврски на Друштвото ги надминуваат тековните средства за износ од 295,669 илјади денари (363,180 илјади денари на 31 декември 2023 година). Според тоа, работењето на Друштвото значително зависи од можноста за добивање на континуирана финансиска поддршка од страна на банките и доверителите, како и од способноста на должниците навремено да ги измируваат долговите кон Друштвото.
- Обрнуваме внимание на фактот дека, заклучно со 31 декември 2024 година, трансакциската сметка на Друштвото е предмет на блокада во износ од 14.249 илјади денари. Оваа околност може да има влијание врз финансиската ликвидност и способноста на Друштвото да ги исполнува своите финансиски обврски. Нашето мислење не е модифицирано во однос на ова прашање.

- Обврнуваме внимание на белешка 36 и 37, каде Друштвото обелоденило тековни обврски за плати и придонеси во износ од 139,770 илјади денари односно 7,223 илјади денари кои се однесуваат на заостанати плати и придонеси од 2018 до 2024 година. Друштвото врши повремени и делумни исплати кон вработените, без редовност, што укажува на потенцијални проблеми со ликвидност и носи ризик од законски последици и дополнителни финансиски трошоци.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото и исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење на конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2024, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл. весник на РМ бр. 158 од 2010 година).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2024, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2024 година.

Друштво за ревизија
ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО
Управител
Кирил Андоновски

17.04.2025 година

 **ECOVIS®**
AUDIT MACEDONIA
Друштво за ревизија
ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА
ДОО Скопје

Овластен Ревизор
Тина Нешовска

РЕВИЗОР	ИЗВЕШТАЈ
ДАТУМ	Т.Н.
17.04.2025	05-4/13

ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО (ИЗВЕШТАЈ НА ДИРЕКТОРИТЕ)

Во текот на 2024 година, ФК ВАРДАР АД СКОПЈЕ работеше во согласност со утврдените стратешки цели на Клубот, кои се засноваат пред сè на развој на младински категории и создавање на стабилен тим кој ќе може успешно да се натпреварува во Првата лига организирана од страна на ФФМ, а со тоа и излез во Европа. Тенденцијата на Клубот за оваа натпреварувачка година е обезбедување на настап во Европа и успешно претставување во Прва Лига.

Друштвото во периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година, вкупните свои активности ги насочи кон остварување на основната и стратешка цел на клубот преку одржување на ликвидност со поддршка од главните спонзори.

И во 2024 година, ФК ВАРДАР АД СКОПЈЕ, очекува поддршка од главните спонзори и финансиери, во остварување на зацртаните цели на клубот, во проширување на својата основна дејност, постигнување на подобри економски резултати и одржување на финансиската ликвидност и стабилност на Клубот.

Фудбалски Клуб ВАРДАР АД Скопје
Извршен директор,

Миленко Неделковски



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината што завршува на 31 декември 2024
(во илјади Денари)

Приходи	Белешка	2024	2023
Приходи од продажба на влезници	3		
Приходи од спонзорство и реклама	4		
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа	5	-	-
Приходи од комерцијални активности	6		
Приходи од УЕФА за солидарност и награди	7	30,748	-
Останати оперативни приходи	8	-	-
Вкупни приходи		0	0
Расходи			
Трошоци за продажбата и материјални трошоци	9	-	-
Трошоци за надоместоци на вработени	10	13,977	9,011
Депрецијација, амортизација и обезвреднување	11	-	-
Останати трошоци од оперативно работење	12	-	1,527
Нето резултат од купување/продажба на играчи	13	-	-
Добивка (загуба) од продажба на основни средства	14	-	-
Финансиски приходи (расходи)-нето	15	-	-
Неоперативни приходи (расходи)-нето	16	-	-
Вкупно расходи		13,977	10,538
Добивка (загуба) пред оданочување		16,771	(10,538)
Данок на добивка (на непризнати расходи)	17		
Добивка (загуба) за годината по оданочување		16,771	(10,538)
Дивиденди			
Добивка (загуба) по дивиденди			
Останата сеопфатна добивка			
Вкупна сеопфатна добивка		16,771	(10,538)

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел
од овие финансиски извештаи

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК ВАРДАР се усвоени од ОД и се потпишани од:

Извршен директор,
Миленко Неделовски



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
На 31 декември 2024
(во илјади Денари)

Белешка	2024	2023
Тековни средства		
Пари и парични еквиваленти	18	14,248
Побарувања од трансфери на играчи	19	14,248
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	20	-
Други побарувања	21	303
Даночни средства	22	31,990
Залихи	23	885
Останати тековни средства	24	-
Вкупно тековни средства	47,447	16,699
Не-тековни средства		
Недвижности, постројки и опрема	25	3,293
Нематеријални средства	26	3,293
Побарувања од трансфери на играчи	27	-
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	28	-
Даночни средства	29	-
Долгорочни финансиски вложувања	30	-
Останати не-тековни средства	31	-
Вкупно не-тековни средства	3,293	3,293
Вкупно средства	50,740	19,993
Тековни обврски		
Пречекорувања на сметки во банки	32	-
Тековни обврски за позајмици и кредити	33	170,781
Обврски за трансфер на играчи	34	-
Обврски кон групацијата и поврзани субјекти	35	-
Обврски кон вработените	36	139,770
Обврски за даноци и придонеси кон вработени	37	7,223
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	38	2,426
Други обврски за даноци	39	-
Краткорочни исправки	40	948
Останати тековни обврски	41	-
Вкупно тековни обврски	393,856	379,879
Нетековни обврски		
Обврски за долгорочни позајмици и кредити	42	
Долгорочни обврски за трансфери на играчи	43	
Долгорочни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	44	
Долгорочни обврски кон вработените	45	

Фудбалски клуб ВАРДАР АД

Долгорочни обврски за даноци и придонеси кон вработени	46			
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	47			
Други долгорочни обврски за даноци	48		-	-
Долгорочни исправки	49			
Останати нетековни обврски	50			
Вкупно нетековни обврски			-	
Нето средства/обврски			(343,116)	(359,887)
Акционерска главнина				
	51			
Оснивачки капитал				
Законска резерва			1,538	1,538
Останати резерви			1,000	1,000
Акумулирана добивка (загуба)			512	512
Вкупно акционерска главнина			(346,165)	(362,936)
			(343,116)	(359,887)

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК СИЛЕКС се усвоени од ОД и потпишани од:

Извршен директор
Миленко Недковски



Фудбалски клуб ВАРДАР АД

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
За годината што завршува на 31 декември 2024
(Во илјади Денари)

за период		01.01. до	31.12.2024	(во илјада денари)		
ОПИС		Акционерски капитал (удели)	Резерви	Акумулирана Добивка	Акумулирана Загуба	ВКУПНО
Почетно салдо	01.01.2024	1,538	1,512	(362,936)	-	(359,887)
Нова емисија		-	-	-	-	0
Добивки и загуби непризнани во билансот на успех		-	-	-	-	0
Корекција на акумулирана добивка		-	-	-	-	0
Откуп на сопствени акции (удели)		-	-	16,771	-	(16,771)
Нето добивка (загуба) за финансиската година		-	-	-	-	0
Салдо на	31.12.2024	1,538	1,512	0	-	0
				(346,165)	-	(343,116)

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од ОД и потпишани од:

Извршен директор

Миленко Мителовски



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
 За годината што завршува на 31 декември 2024
 (Во илјади Денари)

	2024	2023
А.Готовински текови од деловни активности		
Нето добивка/загуба по оданочување	0	0
Амортизација	16,771	(10,538)
Зголемување/намалување на залихи	0	0
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи	0	0
Зголемување/намалување на останати побарувања	(30,748)	0
Зголемување/намалување на краткорочни обврски	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	13,977	10,537
Отписи и кусоци (вишоци)	0	0
Б.Готовински текови од инвестициони активности	-	-
Директни продажби (-набавки) на материјални и нематеријални средства	0	0
Зголемувања/намалувања на долгорочни вложувања	0	0
Зголемувања/намалувања на долгорочни побарувања	0	0
Зголемувања/намалувања на краткорочни финансиски вложувања	0	0
В.Готовински текови од финансиски активности	0	0
Зголемување на капиталот		
Зголемување/намалување на долгорочни кредити		
Стекнување на малцински интереси		
Исплатена дивиденда		
Откуп/продажба на сопствени акции	-	-
Зголемување/намалување на паричните средства	0	0
Парични средства на почетокот на годината	14,248	14,249
Парични средства на крајот на годината	14,248	14,249

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од ОД и потпишани од:

Извршен директор

Слободан Крстевски



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

АД ФК ВАРДАР (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво со формирано на 11.01.2012 година во Централниот Регистер на Република Македонија.

Основна дејност на Друштвото спред НКД (Номенклатура на дејности) е Дејности на спортските клубови, шифра (93.12)

На датумот на билансот на состојба, Друштвото има 23 вработени и _____ ангажирани лица со договор на дело и/или друг вид на договор.

Цели на Друштвото

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД Фудбалски клуб ФК ВАРДАР, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

Раководство:

Одбор на директори:

Извршен директор на Клубот е Г-дин Миленко Неделовски.

1. Миленко Неделовски, Извршен член на одбор на директори од Скопје
2. Владо Петроски, Неизвршен член на одбор на директори од Скопје
3. Александар Кузманоски, Неизвршен член на одбор на директори од Прилеп
4. Мартин Гелев, Неизвршен член на одбор на директори од Скопје
5. Борче Крстовски – Илијоски, Неизвршен член на одбор на директори од Штип

Обврски на Друштвото како лиценцен апликант

Со оглед на фактот што правото за барател на лиценца за учество на натпревари во организација на УЕФА врз основа на Договор бр. му е пренесено на Друштвото од Здружението ФК ВАРДАР тоа треба да обезбеди:

- сите играчи да бидат регистрирани во Фудбалската Федерација на Македонија, а доколку се работи за професионални играчи да склучи со нив работен договор во писмена форма;
- сите обештетувања платени за играчите настанати поради договорите или правни обврски и сите приходи настанати од продажбата на влезниците да бидат посебно евидентирани во трговските книги и искажани во финансиските извештаи на Друштвото;
- да превземе одговорност за фудбалскиот тим составен од регистрирани играчи кои учествуваат во домашните и меѓународните натпреварувања;
- Друштвото задолжително и ги доставува на Фудбалската Федерација на Македонија (давател на лиценца) сите неопходни информации и документи релевантни за докажување во постапката за лиценцирање (спортски, инфра-структурни, персонално-административни и финансиски прашања.)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

Постапка на лиценцирање

Во 2024 година АД Фудбалскиот клуб ВАРДАР, во улога на барател на лиценца ја започна процедурата за лиценцирање при Фудбалска Федерација на Македонија за натпревари во организација на УЕФА. Како барател на лиценца, Друштвото е обврзано да обезбеди документација предвидена со Правилникот за лиценцирање на клубовите за натпреварувањата во организација на УЕФА.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08....88/15) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009, 164/2010 и 107/2011.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

2.2. Консолидирани финансиски извештаи

Според одредбите на Правилникот за лиценцирање на клубовите од прва лига при Фудбалската федерација на Македонија за натпреварувањата во организација на УЕФА, консолидирани финансиски извештаи се финансиски извештаи на група, презентирани како еден ентитет.

2.3. Признавање на приходите

Друштвото остварува приходи од спонзорство, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентирани нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

2.4. Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски Денари (“Денари”) со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба.

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сѐопфатната добивка во периодот кога тие настануваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.5. Недвижности, постројки и опрема (нетековни средства)

Нетековните средства се евидентираат врз основа на набавната вредност при купувањето или стекнувањето.

Во Друштвото се применуваат следните годишни стапки на амортизација:

Применети годишни стапки		2024
Компјутери		25%
Моторни возила		15%
Мебел и опрема		10% - 20%

2.6. Данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложен данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Во периодот помеѓу 01.01.2009 заклучно со 31.12.2013 година, тековниот данок на добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на правни лица – нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни цели, корегирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања. Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 1.1.2014, а кој важи и за 2024 година, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиската состојба за сите временни разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви временни разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните временни разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните временни разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2.7. Пари и парични еквиваленти

Пари и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од готовина во благајна, денарски и девизни депозити по видување.

2.8. Директни трошоци за стекнување регистрација на играчот (ТРАНСФЕРИ)

Опфаќаат плаќања на трети страни за купување на регистрација на играчот, без било какви трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци. Трошоците треба да вклучат:

- а) Износ на трансферот кој треба да се плати за обезбедување на регистрацијата;
- б) Даночи за обврската за трансфер;
- в) Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчот (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи во согласност со ФИФА и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците / приходите од трансфери на играчи се евидентираат во Извештајот за сѐопфатна добивка за тековната година.

2.9. Претпоставка за континуитет (going concern concept)

Тековните обврски на Друштвото ги надминуваат тековните средства за износ од 376,386 илјади денари (363,180 илјади денари на 31 декември 2023 година). Исто така, Друштвото за 2024 година оствари негативен финансиски резултат од 13,205 илјади денари (10,538 илјади денари на 31 декември 2023 година). Според тоа, работењето на Друштвото значително зависи од можноста за добивање на континуирана финансиска поддршка од страна на банките и доверителите, како и од способноста на должниците навремено да ги измируваат долговите кон Друштвото.

2.10. Контролна страна

Друштвото не е контролирано од страна на друг ентитет, ниту директно ниту индиректно.

2.11. Трансакции со поврзани субјекти

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект.

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

2.12. Средства под хипотека и/или залога и рестрикција на користење на други средства

Средства дадени под хипотека се недвижности (земјиште и згради) дадени со цел да се осигура враќањето на долгот (кредитот) добиен од банка/и или други правни лица.

Средство дадено под залог е движно средство дадено под залог со цел да се осигура враќањето на долгот (краткорочен кредит, позајмица) добиен од банка/банки или други правни лица.

Средството под хипотека и средството под залог заемодавачот ги поседува до моментот на измирување на долгот. Доколку заемопримачот не го врати долгот според предвидените

АД ФК ВАРДАР

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

услови, средството под хипотека и средството под залог преминуваат во негова трајна сопственост.

Рестрикција врз користење на средство може да се однесува на средства на жиро сметка/и во банка/и што се блокирани и не можат да се користат до измирување на долгот. При тоа, сите приливи што доаѓаат на сметката/сметките се користат за измирување на обврската.

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има /нема средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛЕЗНИЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Продажба на влезници-државни натпревари		
Продажба на влезници-УЕФА клубски натпревари		
Продажба на влезници-сезонски билети		
Продажба на влезници-членарина		
Продажба на влезници-пријателски натпревари		

4. ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Спонзорства и реклами-производни компании		
Спонзорства и реклами-главен спонзор		
Спонзорства и реклами-спонзор на стадион*		
Спонзорства и реклами-билборди и рекламни паноа		
Спонзорства и реклами-останати		

*Спонзорства и реклами-спонзор на стадион се однесуваат на договор за реклама на стадион со Силкрат

5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОСИ ВО РАДИО-ДИФУЗНА МРЕЖА (ТВ, Радио, Интернет)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа-Државен шампионат		
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа- други натпреварувања		

АД ФК ВАРДАР

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

6. ПРИХОДИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Приходи од комерцијално работење-државен шампионат		
Приходи од комерцијално работење-трговија	30,748	
Приходи од комерцијално работење-користење објекти кога на нив не се одржуваат натпревари		
	<u>30,748</u>	

7. ПРИХОДИ ОД УЕФА НАТПРЕВАРИ ЗА СОЛИДАРНОСТ И НАГРАДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Приходи од УЕФА натпревари- радиодифузни преноси, комерцијални и награди		
Приходи од УЕФА натпревари- за солидарност		
Приходи од УЕФА –за солидарност и награди, кога не можат да се разграничат		

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Субвенции, донации и други износи -добиеени од ФФМ		
Субвенции, донации и други износи -добиеени од државни или општински органи		
Донации- добиеени од неповрзани страни		
Приходи од активности што не се поврзани со фудбалот		
Приходи од исклучителни настани		
Останати оперативни приходи /што не можат да се разграничат		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Трошоци за продажба		
Трошоци за канцелариски материјали		
Трошоци за одржување хигиена		
Други материјални трошоци		

10. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА
ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Нето плати за вработени – играчи	13,977	9,011
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи		
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи		
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)		

(I) Вкупно плати и надоместоци за
вработени и ангажирани лица –
играчи

13,977

9,011

Нето плати за вработени – останати		
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати		
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати		
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)		

(II) Вкупно плати и надоместоци за вработени
-останати

ВКУПНО (I)+(II)

13,977

9,011

АД ФК ВАРДАР

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА, ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА
И ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Депрецијација на основни (материјални) средства		
Амортизација на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		
Обезвреднување на материјални средства		
Обезвреднување на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		

12. ДРУГИ ТРОШОЦИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Трошоци за одржување натпревари*		
Трошоци за спонзорство и реклама		1,527
Трошоци за комерцијални активности		
Трошоци за објекти и опрема		
Трошоци за активности што не се поврзани со фудбал		
Трошоци за исклучителни настани		
Останати оперативни трошоци што не можат да се разграничат		
		1,527

13. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД
КУПУВАЊЕ ПРОДАВАЊЕ ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Добивка од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)		
Загуба од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)		
Трошок за купување на регистрација на играчи (вклучувајќи и провизии - трошоци за агенти и отстапување)		
Приход од регистрација на играчи дадени на располагање (вклучително и приход од отстапување)		

АД ФК ВАРДАР

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

14. КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)
ОД ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛНИ И
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Капитална добивка од продажба на материјални средства (основни)		
Капитална загуба од продажба на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		

15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)-НЕТО

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Трошоци од камати		
Приходи од камати		
Позитивни курсни разлики		
Негативни курсни разлики		

16. НЕТО-НЕОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Останати неоперативни приходи		
Останати неоперативни трошоци		

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (НЕПРИЗНАТИ РАСХОДИ)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Добивка (загуба) пред оданочување	16,771	(10,538)
Данок по даночна стапка од 10% (2023: 10%)		
Данок на непризнати расходи		
	16,771	(10,538)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

Според измените на Законот за данок на добивка што се применуваат од 2009 година што се применуваат и во 2024 година, данок на добивка се пресметува единствено на непризнати расходи.

Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Парични средства во банки (МКД)	14,248	14,248
Парични средства во банки (девизи)		
Парични средства во каса (МКД)		
Парични средства во каса (девизи)		
	<u>14,248</u>	<u>14,248</u>

19. ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Побарувања од трансфери на играчи		

20. ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Побарувања од членки на групацијата*	303	303
Побарувања од поврзани субјекти		
	<u>303</u>	<u>303</u>

АД ФК ВАРДАР

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

21. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И
ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Побарување од купувачи	30,933	186
Други побарувања*	747	747
АВР	310	310
	<u>31,990</u>	<u>1,242</u>

22. ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Побарување за повеќе платен ДДВ	885	885
Побарување за ДД		
Побарување за персонален данок		
	<u>885</u>	<u>885</u>

23. ЗАЛИХИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Залихи на материјали		
Залихи на ситен инвентар		
Ситен инвентар во употреба		
Исправка вредност на ситен инвентар во употреба		
Залиха на трговска стока		

24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Останати тековни средства	22	22
	<u>22</u>	<u>22</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

25. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА

	Во илјади Денари			
	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар	Материјални средства во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба, 01 јануари 2024	3,727	619	7,710	12,056
Нови набавки				
Превземени нето средства (Бел.2.13)				
Донација				
Продажба/расходување				
Состојба, 31 декември 2024	3,727	619	7,710	12,056
Акумулирана депресијација				
Состојба, 01 јануари 2024	(2,415)	(375)	(5,973)	(8,763)
Трошок за периодот				
Состојба, 31 декември 2024	(2,415)	(375)	(5,973)	(8,763)
Сметководствена вредност на 31 декември 2024	1,312	244	1,738	3,293

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог

26. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	Нематеријални средства	ВКУПНО
Набавна вредност		
Состојба, 01 јануари 2024		
Нови набавки		
Превземени средства нето (Бел.2.13)		
Донација		
Продажба/трансфер		
Состојба, 31 декември 2024		
Акумулирана амортизација		
Состојба, 01 јануари 2024		
Трошок за периодот		
Состојба, 31 декември 2024		
Сметководствена вредност на 31 декември 2024		

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

АД ФК ВАРДАР

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

27. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕР НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Долгорочно побарување од трансфер на играчи		

28. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈАТА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Долгорочни побарувања од членки на Групацијата		
Долгорочни побарувања од поврзани субјекти		

29. ДОЛГОРОЧНИ ДАНОЧНИ ПОБАРУВАЊА (ДАНОЧНИ СРЕДСТВА)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Долгорочни даночни средства		

30. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Вложување во подружница/ придружно прет.		
Вложување во хартии од вредност расположиви за продажба		
Останати вложувања		

АД ФК ВАРДАР

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

31. ОСТАНАТИ НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Останати нетековни средства		

32. ПРЕЧЕКОРУВАЊА НА СМЕТКИ ВО БАНКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Тековна обврска за пречекорување на сметки во банки (кредитни картички, дозволен лимит итн.)		

33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Тековни обврски за заеми и кредити*	170,781	170,781
	<u>170,781</u>	<u>170,781</u>

34. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Тековна обврска за трансфери на играчи		

АД ФК ВАРДАР

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

35. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА
ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Тековна обврска кон членки на Групацијата и кон поврзани субјекти		

36. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Тековни обврски кон вработените за нето плати -играчи	139,770	130,590
Тековни обврски кон вработените за нето плата-останати		
Тековни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		
	<u>139,770</u>	<u>130,590</u>

37. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Обврска за даноци на плата за вработени-играчи	7,223	2,426
Обврска за даноци на плата за вработени-останати		
Обврска за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		
Обврски за придонеси за плати		
	<u>7,223</u>	<u>2,426</u>

38. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

АД ФК ВАРДАР

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

39. ДРУГИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Тековни обврски за даноци	948	948
	<u>948</u>	<u>948</u>

40. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Обврски за тековни исправки		

41. ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Други тековни обврски*	75,134	75,134
	<u>75,134</u>	<u>75,134</u>

42. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Обврска за долгорочни кредити од банки:		
-		
-		
Обврска за долгорочни позајмици од:		
-		
-		

43. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ

АД ФК ВАРДАР

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Долгорочна обврска за трансфер на играчи		

44. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ
НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Долгорочна обврска кон членки на Групацијата		
Долгорочна обврска кон поврзани субјекти		

45. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Долгорочни обврски кон вработени-играчи за нето плати		
Долгорочни обврски кон вработени-останати за нето плати		
Долгорочни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		

46. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ
ЗА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-играчи		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-останати		
Долгорочни обврски за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		

АД ФК ВАРДАР

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

47. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР – по основ на добиена финанс. помош од државата	0	0

48. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Долгорочна обврски за даноци		

49. ДОЛГОРОЧНИ ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Долгорочни исправки		

50. ДРУГИ НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Други нетековни обврски		

51. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

Акционерски капитал (Уплатен)

Акционерскиот капитал (уплатен) на Друштвото изнесува 25,000 ЕУР односно Ден 1,537,509 на ден на основање, со вкупен број на акции 25000 со поединечна номинална вредност од ЕУР 1/акција (Ден 61,5/акција).

Акционер	Акции Денари	Акции ЕУР	% во акционерска главнина
ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОМОЦИЈА НА СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ 35 ГОДИНИ ВАРДАРЦИ	230,629	3,750	17%
ATILLA BIJEN JALILI	1,306,880	21,250	83%
Вкупно:	1,537,509	25,000	100%

Законска (задолжителна) резерва

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен фонд со издвојување 5% од остварената добивка во годината, сè до моментот додека не достигне 10% од основната главнина. Доколку законската резерва не достигнала 10% од основната главнина, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10%, може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на акционерското собрание.

52. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Друштвото се побарувањата, депозити во банки и готовина што ја претставува максималната експонираност на Друштвото на кредитен ризик во однос на финансиските средства.

Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

53. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работењето под услови кои не се разликуваат значително од условите кои им се нудат на неповрзаните субјекти. Трансакциите со поврзаните субјекти за годините што завршуваат на 31 декември 2024 година се прикажани како што следи:

Во илјади Денари

АД ФК ВАРДАР

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

	31 декември 2024	31 декември 2023
-Побарувања		
-Обврски		
-Продажби		
-Набавки		
-		
-Побарувања		
-Обврски		
-Продажби		
-Набавки		
-		
-Побарувања		
-Обврски		
-Продажби		
-Набавки		
-		

54. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Документацијата на Друштвото не била предмет на даночна контрола за 2024 година од страна на надлежните даночни власти. Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

55. НАСТАНИ ПОСЛЕ БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Друштвото нема регистрирано настани после билансот на состојба.

56. ДРУГИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА

